



Гоце Делчев:

"Македонија има свои интереси и своја политика. Тие им припаѓаат на сите Македонци. Оној што сака да работи на присоединувањето на Македонија кон Бугарија, Грција или Србија, тој може да се смета за добар Бугарин, Грк или Србин, но не и за добар Македонец".



Македонија е ретко место на Земјината топка што поседува идентитет сама по себе. Таа му припаѓа на оној народ што го има положено своето, пред портите на нејзиното Големо и гордо име. Како што тоа го сторивме ние, денешните Македонци, продолжувачи на континуитетот и идентитетот втемелен од античките Македонци. Цивилизациска придобивка вградена во светската културно-историска ризница која нас Македонците најмногу не задолжува и обврзува.

Жената која спаси илјадници еврејски деца 40

На македонските иселеници им е битно да ги зачуваат јазикот и културниот идентитет 44

Времето на големиот македонски крал

Уметничко-ритуално "патување" низ времето 48

Македонија во судир со ЕУ и со НАТО за сопствениот идентитет 8

Блефирачки патки и демократски куршуми! 12

Народот гласа, народот избира 15

Прогнозата: ведро, наместа со вештачка магла 16

"Интервјуто тешко да го добиете" 18

"Расипан телефон" не го крева партискиот рејтинг 20

Ние сè уште сме во црната дупка на Балканот 22

Албанците ќе го преиспитаат политичкото дејствување, ако победникот не биде дел од власта! 26

Инфлацијата во Македонија ги победи банкарските камати 34

Издавач: ДНИД "Македонско сонце" ДООЕЛ - Скопје

Основач: Горѓија - Цорџи Аџанасоски

Директор: Елизабетија Андоновска

Главен и одговорен уредник, јазична редакција и лектура:
Силвана Блажева

Заменик главен и одговорен уредник:
Александар Келџаноски

Редакциски колегиум:
Кокан Стојчев
Жаклина Мишевска
Милева Лазова
Арсен Колевски
Мишко Талески
Магдалена Андоновска
Мирослав Георгиевски

Соработници:
Фросина Ташевска-Ременски
Љубомир Цуцуловски
Димитар Мирчев
Петар Шкрбина
Димитрие Маневски
Дејан Савовски
Александар Вучевски
Живанка Филиповска

Технички уредник:
Синиша Кариќ
Помошник на техничкиот уредник:
Владимир Стојковски
Дактилограф:
Зорица Кметовска
Секретар на Редакцијата:
Сузана Јосифовска

Дистрибуција:
МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА,
AXEL SPRINGER VERLAG

Адреса: Редакција "Македонско сонце" ул. "Ленинова" бр. 87, 1000 Скопје, Р Македонија.
Тел: ++389 2 3130-137; Факс: ++389 2 3130-377; е-пошта: redakcija@makedonskosonce.com;
Жиро-сметка 200001070137263 - ДНИД "Македонско сонце" ДООЕЛ - Скопје; Единствен даночен број: 4030995235235 - Стопанска банка;
Девизна жиро-сметка: За "Makedonsko sonce" MACEDONIA; Bank name: Stopanska Banka A.D. - Skopje; Bank number: STOBMK2X, ID number: 1574718. IBAN: MK 07200001082723110
Претплата за Македонија: годишна 2.300 ден, полугодишна 1.100 ден, тримесечна 600 ден;
Претплата за Европа: - годишна 120 ЕУР, полугодишна 70 ЕУР; Претплата за САД, Канада: - годишна 150 USD, полугодишна 80 USD, Австралија и Нов Зеланд: - годишна 150 AUD, полугодишна 80 AUD. Во претплатата се вклучени ПТТ трошоците.
Печати: РАКОПИСИТЕ И ФОТОГРАФИИТЕ НЕ СЕ ВРАќААТ

Според мислењето на Министерството за култура број 08-3773/2 од 24 мај 1995 година и согласно чл. 30 став 8 од Законот за додадена вредност, македонскиот светски неделник "Македонско сонце" е производ, за којшто се плаќа посебна повластена даночна стапка од 5 отсто.